



Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of North Macedonia
Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Принос на задолжителни пензиски фондови
2022

Mandatory Pension Fund Rate of Return
2022



Содржина / Table of Contents

Користени кратенки

Abbreviations

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.03.2022

Table 1: Mandatory Pension Fund Rate of Return 31.03.2022

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.06.2022

Table 2: Mandatory Pension Fund Rate of Return 30.06.2022

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови 30.09.2022

Table 3: Mandatory Pension Fund Rate of Return 30.09.2022

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови 31.12.2022

Table 4: Mandatory Pension Fund Rate of Return 31.12.2022

Ве молиме при користење на податоците задолжително да го наведете изворот.

Those using data are requested to cite the source.

Кратенки / Abbreviation

- ЗПФ - задолжителни пензиски фондови
MPF - mandatory pension funds
- САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
SAVAm - Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond
- КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
KBPM - KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje
- ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVm - Triglav otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Забелешки / Notes

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г. / SAVAm started to work on 1.1.2006.
Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г. / KBPM started to work on 1.1.2006.
Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г. / TRIGLAVm started to work on 1.4.2019.

За посигурни пензионерски денови / For safer retirement days

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје
тел: (+389 2) 3224-229
www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Stiv Naumov 100, 1000 Skopje,
tel: (+389 2) 3224-229
www.mapas.mk

[Содржина / Table of Contents](#)

Табела 1: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

31.03.2022

Table 1: Mandatory Pension Fund Rate of Return¹⁾

31.03.2022

ЗПФ / MPF	Период / Period					
	последни 12 месеци / year on year		ануелизиран за последни 7 години / annualized for the last 7 years		ануелизиран од почеток на работа / annualized since the start of work	
	31.03.2021 - 31.03.2022 ⁴⁾		31.03.2015 - 31.03.2022 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.03.2022 ³⁾		Почеток / Start - 31.03.2022 ⁴⁾	
	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms
САВАз / SAVAm	5,97%	-2,63%	5,20%	3,07%	5,54%	3,16%
КБПз / KBPM	6,14%	-2,48%	5,37%	3,23%	5,81%	3,42%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	6,41%	-2,24%	3,54%	-0,50%	3,31%	-0,45%
Просечен принос / Average Rate of Return⁵⁾	5,10%	-3,44%	5,02%	2,89%	5,57%	3,19%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ The individual account return is variable and depends on the Mandatory Pension Fund Return and fees charged by the Pension Company.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ The return is calculated on an annual basis for the previous 84 months. If the Pension Fund is operating less than 84 months, but longer than 12 months, The Pension Fund Return is calculated at the end of the quarter, for the period since the first June or December after the start of operation of pension fund to the end of the calculation quarter.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 31.03.2022 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ The rate of return of TRIGLAVm is calculated for the period 30.06.2019 - 31.03.2022 because the fond is operating less than 84 months, but longer than 12 months.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Additional, the return is calculated for the previous 12 months and on annual basis since the start of work of the pension fund.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ The average rate of return is calculated through the average value of accounting units.

The average value of accounting units is calculated as weighted average of accounting units of the mandatory pension funds in respect of mandatory pension funds net assets, which are operating on the respective date.

[Содржина / Table of Contents](#)

Табела 2: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.06.2022

Table 2: Mandatory Pension Fund Rate of Return¹⁾

30.06.2022

ЗПФ / MPF	Период / Period					
	последни 12 месеци / year on year		ануелизиран за последни 7 години / annualized for the last 7 years		ануелизиран од почеток на работа / annualized since the start of work	
	30.06.2021 - 30.06.2022 ⁴⁾		30.06.2015 - 30.06.2022 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.06.2022 ³⁾		Почеток / Start - 30.06.2022 ⁴⁾	
	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms
САВАз / SAVAm	0,59%	-12,11%	4,83%	1,84%	5,27%	2,51%
КБПз / KBPM	0,90%	-11,84%	5,01%	2,01%	5,54%	2,77%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	1,55%	-11,27%	2,35%	-3,55%	2,23%	-3,27%
Просечен принос / Average Rate of Return⁵⁾	-0,18%	-12,78%	4,62%	1,63%	5,29%	2,53%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ The individual account return is variable and depends on the Mandatory Pension Fund Return and fees charged by the Pension Company.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ The return is calculated on an annual basis for the previous 84 months. If the Pension Fund is operating less than 84 months, but longer than 12 months, The Pension Fund Return is calculated at the end of the quarter, for the period since the first June or December after the start of operation of pension fund to the end of the calculation quarter.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.06.2022 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ The rate of return of TRIGLAVm is calculated for the period 30.06.2019 - 30.06.2022 because the fond is operating less than 84 months, but longer than 12 months.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Additional, the return is calculated for the previous 12 months and on annual basis since the start of work of the pension fund.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ The average rate of return is calculated through the average value of accounting units.

The average value of accounting units is calculated as weighted average of accounting units of the mandatory pension funds in respect of mandatory pension funds net assets, which are operating on the respective date.

Табела 3: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

30.09.2022

Table 3: Mandatory Pension Fund Rate of Return¹⁾

30.09.2022

ЗПФ / MPF	Период / Period					
	последни 12 месеци / year on year		ануелизиран за последни 7 години / annualized for the last 7 years		ануелизиран од почеток на работа / annualized since the start of work	
	30.09.2021 - 30.09.2022 ⁴⁾		30.09.2015 - 30.09.2022 ²⁾ / 30.06.2019 - 30.09.2022 ³⁾		Почеток / Start - 30.09.2022 ⁴⁾	
	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms
САВАз / SAVAm	-0,08%	-15,85%	5,11%	1,28%	5,22%	2,21%
КБПз / KBPM	0,16%	-15,65%	5,35%	1,52%	5,48%	2,46%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	1,18%	-14,79%	2,36%	-4,48%	2,25%	-4,15%
Просечен принос / Average Rate of Return⁵⁾	-0,94%	-16,58%	4,89%	1,08%	5,21%	2,20%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ The individual account return is variable and depends on the Mandatory Pension Fund Return and fees charged by the Pension Company.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ The return is calculated on an annual basis for the previous 84 months. If the Pension Fund is operating less than 84 months, but longer than 12 months, The Pension Fund Return is calculated at the end of the quarter, for the period since the first June or December after the start of operation of pension fund to the end of the calculation quarter.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 30.09.2022 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ The rate of return of TRIGLAVm is calculated for the period 30.06.2019 - 30.09.2022 because the fond is operating less than 84 months, but longer than 12 months.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Additional, the return is calculated for the previous 12 months and on annual basis since the start of work of the pension fund.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ The average rate of return is calculated through the average value of accounting units.

The average value of accounting units is calculated as weighted average of accounting units of the mandatory pension funds in respect of mandatory pension funds net assets, which are operating on the respective date.

Табела 4: Приноси на задолжителни пензиски фондови¹⁾

31.12.2022

Table 4: Mandatory Pension Fund Rate of Return¹⁾

31.12.2022

ЗПФ / MPF	Период / Period					
	последни 12 месеци / year on year		ануелизиран за последни 7 години / annualized for the last 7 years		ануелизиран од почеток на работа / annualized since the start of work	
	31.12.2021 - 31.12.2022 ⁴⁾		31.12.2015 - 31.12.2022 ²⁾ / 30.06.2019 - 31.12.2022 ³⁾		Почеток / Start - 31.12.2022 ⁴⁾	
	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms	Во номинален износ / In nominal terms	Во реален износ / In real terms
САВАз / SAVAm	-2,34%	-17,76%	4,77%	0,73%	5,17%	2,12%
КБПз / KBPM	-2,43%	-17,83%	5,05%	1,00%	5,44%	2,37%
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	-1,12%	-16,73%	2,40%	-4,40%	2,30%	-4,11%
Просечен принос / Average Rate of Return⁵⁾	-3,43%	-18,67%	4,52%	0,50%	5,15%	2,09%

¹⁾ Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото.

¹⁾ The individual account return is variable and depends on the Mandatory Pension Fund Return and fees charged by the Pension Company.

²⁾ Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

²⁾ The return is calculated on an annual basis for the previous 84 months. If the Pension Fund is operating less than 84 months, but longer than 12 months, The Pension Fund Return is calculated at the end of the quarter, for the period since the first June or December after the start of operation of pension fund to the end of the calculation quarter.

³⁾ Приносот на ТРИГЛАВз се пресметува за периодот 30.06.2019 - 31.12.2022 бидејќи фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци.

³⁾ The rate of return of TRIGLAVm is calculated for the period 30.06.2019 - 31.12.2022 because the fond is operating less than 84 months, but longer than 12 months.

⁴⁾ Дополнително приносот се пресметува за претходните 12 месеци и на годишна основа од почетокот на работа на пензискиот фонд.

⁴⁾ Additional, the return is calculated for the previous 12 months and on annual basis since the start of work of the pension fund.

⁵⁾ Просечниот принос се пресметува преку просечната вредност на сметководствените единици.

Просечната вредност на сметководствените единици се пресметува како пондеризиран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови што работат на соодветниот датум.

⁵⁾ The average rate of return is calculated through the average value of accounting units.

The average value of accounting units is calculated as weighted average of accounting units of the mandatory pension funds in respect of mandatory pension funds net assets, which are operating on the respective date.

[Содржина / Table of Contents](#)